



ДОМА | МАКЕДОНИЈА ▾ | ЕКОНОМИЈА | ПОЛИТИКА ▾ | СВЕТ | РЕГИОН | СТУДЕНТИ | ЗДРАВЈЕ |

СПОРТ ▾ | КУЛТУРА ▾ | ЗАБАВА ▾ | НОЌЕН ЖИВОТ ▾

ДОМА &gt; МАКЕДОНИЈА &gt; ЗНМ: ГИ ОСУДУВАМЕ ЗАКАНИТЕ НА ДУИ НАСОЧЕНИ КОН ЛАЈМ

ЗДРУЖЕНИЕ НА НОВИНАРИТЕ НА  
МАКЕДОНИЈА

## ЗНМ: Ги осудуваме заканите на ДУИ насочени кон Лајм

Feb 18, 2016



Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) ги осудува заканите на Демократската унија за интеграција (ДУИ) со тужби за клевета против дневниот весник Лајм. ЗНМ смета дека ваквата практика на лидерот на ДУИ Али Ахмети и неговиот шеф на кабинет, пратеникот Артан Груби претставува директен притисок

Оригинални Маратонки




Спорт  
Зона  
Намале  
-50%



### ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ

Двајца завршија на болница по сообраќајката на патот Тетово-село Пирок



Apr 07, 2016




Ховит: Квалитет на изборите е поврзан и со датумот на нивното одржување

Apr 07, 2016

врз слободата на медиумите. Во демократски земји не е практика носители на јавни функции да тужат новинари за клевета затоа што се смета дека тие треба да имаат повисок праг на толеранција кон јавна критика, стои во соопштението од ЗНМ.

“Ги повикуваме функционерите на ДУИ да ја прифатат понудата на весникот Лајм да испратат демант или исправка на објавените изјави, кои тие ги сметаат за клеветнички. Ако Ахмети и Груби се убедени дека Лајм ги прекршил професионалните и етички стандарди ги потсетуваме дека единствено тело кое може да даде мериторна оценка за тоа се Советот на Честа на ЗНМ и Советот на етика на медиумите. Место да се закануваат со тужби, ги повикуваме челниците на ДУИ да поднесат жалба до Советот на честа или Советот за етика. Со тоа ќе се задоволи правдата и вистината и нема да се врши притисок врз медиумите. ЗНМ ја разбира загриженоста на колегите од Лајм за исходот од евентуалниот судски спор ако се има во предвид дека во минатиот период имало примери кога владејачките партии влијаеле на судски одлуки“, велат од ЗНМ.



**НИКО ФОН** ВО ГТЦ  
ЗА МОБИЛНИ СМЕ ЗАКОН

**ГРАТИС СО СЕКОЈ КУПЕН ТЕЛЕФОН!**


**ЗАШТИТНА ФОЛИЈА  
ФУТРОЛА И  
ОРИГИНАЛ СЛУШАКИ**



**PEUGEOT 508**  
ОСВОЈУВАЧ НА ПАТОТ

1.6 BlueHDi Active  
за **290€** месечно

5 ГОДИНИ\* ГАРАНЦИЈА



078 359 999

зложна куќа  
**АСТРА КРЕДИТИ**

пари веднаш



**КОИ ФАКУЛТЕТИ  
НАЈЧЕСТО ГИ  
ЗАВРШУВААТ  
МИЛИЈАРДЕРИТЕ**  
Ќе ве изненади  
листата

🕒 Apr 07, 2016




**Се обидел да ги  
изгази  
полицајците кои  
го запреле, па му  
пукале во гумит**

🕒 Apr 07, 2016



**Крива Паланка:  
годишник со  
клешта удрил  
девојка по  
главата, и убоде  
сограѓанин со но**

🕒 Apr 07, 2016



**Заев на нова пре  
конференција во  
15 часот**

🕒 Apr 07, 2016



**Клуч за  
Антикорупциска  
комисија**

🕒 Apr 07, 2016



**Унитети: Нема д  
легитимираме  
украдени избори**

🕒 Apr 07, 2016



**Власта во потрап  
по опозиција**

🕒 Apr 07, 2016



**(ВИДЕО) Како да  
извадите златот  
од старите  
мобилни и  
компјутери**

🕒 Apr 07, 2016